

**ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ
ЗА ДРЖАВНИ ПАТИШТА - Скопје**

**ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР
И
ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ ЗА
ГОДИНАТА КОЈА ЗАВРШУВА НА
31 ДЕКЕМВРИ 2025 ГОДИНА**

Скопје, јуни 2026

СОДРЖИНА	Страна
Извештај на независниот ревизор	1-4
Финансиски извештаи	
Извештај за сеопфатна добивка	5
Извештај за финансиска состојба	6
Извештај за паричните текови	7
Извештај за промените на капиталот	8
Белешки кон финансиските извештаи	9-37

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР ДО РАКОВОДСТВОТО НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ДРЖАВНИ ПАТИШТА - Скопје

Извештај за финансиските извештаи

Мислење со резерва

Ние извршивме ревизија на финансиските извештаи на ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ДРЖАВНИ ПАТИШТА – Скопје (Претпријатието) коишто го вклучуваат извештајот за финансиска состојба заклучно со 31 декември 2025 година, и извештајот за сеопфатна добивка, извештајот за промени во главнината и извештајот за парични текови за годината којашто завршува тогаш, и белешки кон финансиските извештаи, вклучително и информациите за материјалните сметководствени политики.

Според нашето мислење, со исклучок на ефектите од прашањата опишани во делот „Основи за мислење со резерва“, финансиските извештаи објективно ја презентираат, во сите материјални аспекти финансиската состојба на Претпријатието заклучно со 31 декември 2025 година, како и на нејзината финансиска успешност и нејзините парични текови за годината којашто завршува тогаш, во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување (МСФИ) кои се во примена во Република Северна Македонија.

Основа за мислење со резерва

Недвижности, постројки и опрема

Како што е објаснето во Белешка 3.9 кон финансиските извештаи, Претпријатието во претходните години извршило ревалоризација на своите недвижности, постројки и опрема, користејќи законски утврдени коефициенти за ревалоризација засновани на стапката на пораст на цените на производителите на индустриски производи. Според наше мислење, ваквиот начин на ревалоризација не е во согласност со МСС 16 – *Недвижности, постројки и опрема*, според кој средствата треба да се евидентираат или по набавна вредност намалена за акумулираната амортизација и акумулираните загуби поради обезвреднување, или по ревалоризирана вредност, која претставува нивна објективна (фер) вредност на датумот на процената. Претпријатието нема извршено процена на вредноста на недвижностите, постројките и опремата од страна на професионално квалификувани проценители, во согласност со барањата на МСС 16. Поради тоа, не бевме во можност да стекнеме доволни и соодветни ревизорски докази во однос на вреднувањето на овие средства и евентуалното влијание врз финансиските извештаи.

Капитализација на негативни курсни разлики

Како што е објаснето во Белешка 20 кон финансиските извештаи, Претпријатието на 31 декември 2025 година има капитализирано негативни курсни разлики во износ од 2,391,080 илјади денари во инвестиции во тек – автопатишта и 720.407 илјади денари во градежни објекти – автопатишта. Овие курсни разлики произлегуваат од плаќањата во американски долари (USD) кон изведувачите на проектите. Ваквиот начин на сметководствено евидентирање е применет согласно Извештај и налог на Државниот завод за ревизија. Меѓутоа, според наше мислење и согласно МСС 16 – *Недвижности, постројки и опрема*, МСС 21 – *Ефекти од промените на девизните курсеви* и МСС 23 – *Трошоци за позајмување*, негативните курсни разлики кои произлегуваат од подмирување на обврски во странска валута не ги исполнуваат условите за капитализација во набавната вредност на средствата, туку треба да се признаат во добивката или загубата за периодот во кој настанале. Како резултат на тоа, набавната вредност на инвестициите во тек и градежните објекти е преценета за наведените износи. Во текот на 2025 година капитализирани се негативни курсни разлики во износ од 403,167 илјади денари, поради што добивката за годината е преценета за истиот износ. Нашиот ревизорски извештај за претходната година, исто така, беше квалификуван по овој основ, за вкупен износ од 316.034 илјади денари.

Инвестиции во тек – локални патишта

Како што е објаснето во Белешка 20 кон финансиските извештаи, Претпријатието на 31 декември 2024 година има евидентирано инвестиции во тек – локални патишта во износ од 4.227.687 илјади денари, финансирани со заеми од Меѓународната банка за обнова и развој (МБОР) и Европската банка за обнова и развој (ЕБОР), во рамки на проектите за подобрување на постојните регионални и локални патишта. По завршувањето на изградбата и извршениот технички прием, локалните патишта, кои согласно закон се во надлежност на општините, треба да бидат финансиски и фактички предадени на општините како нивни сопственици. Со оглед на тоа што до датумот на билансот не е извршено финансиско примопредавање на овие средства, а истите сè уште се евидентираат во деловните книги на Претпријатието, не бевме во можност да стекнеме доволни и соодветни ревизорски докази во однос на соодветноста на признавањето, вреднувањето и презентацијата на инвестициите во тек во финансиските извештаи.

Ние ја спроведовме нашата ревизија во согласност со Меѓународните стандарди за ревизија кои се во примена во Република Северна Македонија. Нашите одговорности според наведените стандарди се опишани во делот *Одговорности на ревизорот за ревизијата на финансиските извештаи* од овој извештај. Ние сме независни од Претпријатието во согласност со Кодексот за етика на професионални сметководители на Меѓународниот одбор за стандарди за етика на сметководители и другите етички барања кои се во примена во Република Северна Македонија кои се релевантни за нашата ревизија на финансиските извештаи и ги исполниме сите останати етички одговорности во согласност со овие барања. Веруваме дека ревизорските докази што ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето мислење со резерва.

Нагласување на прашање

Без да го квалификуваме нашето мислење, обрнуваме внимание на Белешка 26 кон финансиските извештаи, во која е објаснето дека на 31 декември 2025 година тековниот коефициент на Друштвото изнесува 0,7, што е под пропишаното минимално ниво од 1, со што не е исполнето барањето за адекватен тековен коефициент. Исто така, соодносот за сервисирање на долг на Друштвото изнесува 0,9 што е под пропишаното минимално ниво од 1, со што не е исполнето барањето за адекватен тековен коефициент. Нашето мислење не е модифицирано во однос на ова прашање.

Одговорност на раководството и оние кои се задолжени за управувањето за финансиските извештаи

Раководството е одговорно за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување (МСФИ) кои се во примена во Република Северна Македонија и за таквата внатрешна контрола каква што раководството утврдува дека е неопходна за да се овозможи подготовка на финансиски извештаи коишто се ослободени од материјално погрешно прикажување, било да е резултат на измама или грешка.

При подготвувањето на финансиските извештаи, раководството е одговорно за проценка на способноста на Претпријатието да продолжи под претпоставката за континуитет, обелоденувајќи, кога е применливо, прашања поврзани со континуитетот и користење на сметководствената основа на континуитет, освен ако раководството или има намера да го ликвидира Претпријатието или да го прекине работењето, или нема друга реална алтернатива освен да го стори тоа.

Оние кои се задолжени за управувањето се одговорни за надгледување на процесот на финансиско известување на Претпријатието.

Одговорност на ревизорот за ревизијата на финансиските извештаи

Нашите цели се да стекнеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи како целина се ослободени од материјално погрешно прикажување, било како резултат на измама или грешка, и да издадеме ревизорски извештај кој го вклучува нашето мислење. Разумно уверување е високо ниво на уверување, но не е гаранција дека ревизијата спроведена во согласност со МСР секогаш ќе открие материјално погрешно прикажување кога тоа постои. Погрешните прикажувања може да произлезат од измама или грешка и се сметаат за материјални ако, поединечно или во вкупен износ, од нив може разумно да се очекува да влијаат на економските одлуки на корисниците донесени врз основа на овие финансиски извештаи.

Како дел од ревизијата во согласност со МСР, применуваме професионално расудување и одржуваме професионален скептицизам во текот на ревизијата. Исто така:


- Ги идентификуваме и проценуваме ризиците од материјално погрешно прикажување во финансиските извештаи, без разлика дали се резултат на измама или грешка, дизајнираме и извршуваме ревизорски процедури кои одговараат на тие ризици и прибавуваме ревизорски докази кои се достатни и соодветни за да обезбедиме основа за нашето ревизорско мислење. Ризикот од неоткривање на материјално погрешно прикажување како резултат на измама е повисок од ризикот како резултат на грешка, поради тоа што измамата може да вклучи заговор, фалсификување, намерни пропусти, лажни прикажувања или заобиколување на внатрешните контроли.
- Стекнуваме разбирање за внатрешните контроли кои се значајни за ревизијата со цел да дизајнираме ревизорски процедури соодветни на околностите, но не и со цел за изразување мислење за ефективноста на внатрешната контрола на Претпријатието.
- Ја оценуваме соодветноста на користените сметководствени политики и разумноста на сметководствените проценки и поврзаните обелоденувања направени од страна на раководството.
- Донесуваме заклучок за соодветноста на применетата претпоставка за континуитет како сметководствена основа од страна на раководството и врз основа на прибавените ревизорски докази дали постои материјална неизвесност поврзана со настани или услови кои можат да предизвикаат значителен сомнеж во можноста на Претпријатието да продолжи да работи под претпоставката на континуитет. Доколку заклучиме дека постои материјална неизвесност, тогаш е потребно да обрнеме внимание во нашиот ревизорски извештај на поврзаните обелоденувања во финансиските извештаи или доколку таквите обелоденувања се несоодветни, да го модификуваме нашето мислење. Нашите заклучоци се засновани на ревизорските докази прибавени до датумот на нашето ревизорско мислење. Меѓутоа, идни настани или услови може да предизвикаат Претпријатието да престане да работи според претпоставката на континуитет.
- Ја оценуваме севкупната презентација, структура и содржина на финансиските извештаи, вклучувајќи ги обелоденувањата и дали финансиските извештаи ги претставуваат основните трансакции и настани на начин кој постигнува објективна презентација.
- Ги известиме оние кои се задолжени за управувањето, меѓу другото, и за планираниот обем и временскиот распоред на ревизијата и за значајните наоди од ревизијата, вклучувајќи ги евентуалните значајни недостатоци на внатрешната контрола што ги идентификувавме во текот на ревизијата.

Ние, исто така, обезбедуваме изјава за оние кои се задолжени за управувањето дека сме усогласени со релевантните етички барања во однос на независноста и комуницираме со нив за сите односи и други прашања за кои разумно може да се смета дека влијаат на нашата независност и, онаму каде што е применливо, активностите преземени за елиминирање на заканите или применетите заштитни мерки.

Скопје, 30 јуни 2026 година


Овластен ревизор

Костадинка Китаноска



Управител и Овластен ревизор

Антонио Велјанов



ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ДРЖАВНИ ПАТИШТА - Скопје
ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОФАТНА ДОБИВКА за годината која завршува на 31 декември

	Белешка	2025 (000) МКД	2024 (000) МКД
Приходи од надоместоци	8	11.880.707	11.513.548
Останати приходи	9	649.069	627.174
		12.529.776	12.140.722
Трошоци од основна дејност	10	(1.872.796)	(1.586.059)
Трошоци за амортизација		(2.615.258)	(2.580.040)
Трошоци за вработени	11	(590.304)	(549.243)
Останати трошоци	12	(1.060.220)	(1.078.676)
Резервации на трошоци		(17.069)	(16.564)
ОПЕРАТИВНА ДОБИВКА		6.374.129	6.330.140
Приходи од финансирање	13	3.736.375	1.221.164
Расходи од финансирање	14	(449.809)	(3.697.826)
ДОБИВКА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ		9.660.695	3.853.478
Данок од добивка	0	(612.905)	-
НЕТО ДОБИВКА		9.047.790	3.853.478
Останата сеопфатна добивка		-	-
ВКУПНА СЕОФАТНА ДОБИВКА		9.047.790	3.853.478

Скопје, 13.03.2026 година

вд Директор
Коце Трајановски



ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ДРЖАВНИ ПАТИШТА - Скопје
ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА на ден 31 декември

	Белешка	2025 (000) МКД	2024 (000) МКД
СРЕДСТВА			
Тековни средства			
Парични средства	15	2.583.486	3.421.246
Тековен дел на дадени позајмици		-	-
Побарувања за данок на добивка и останати побарувања	18	41.872	327.440
Однапред пресметани приходи и трошоци		88.847	60.262
Залихи	16	1.963	2.081
Вкупно тековни средства		2.716.168	3.811.029
Нетековни средства			
Дадени позајмици		-	-
Аванси за основни средства	17	3.148.808	3.226.793
Нематеријални средства	20	6.792	4.932
Недвижности, постројки и опрема	19	187.404.000	167.832.307
Вкупно нетековни средства		190.559.600	171.064.032
ВКУПНО СРЕДСТВА		193.275.768	174.875.061
ОБВРСКИ И КАПИТАЛ			
Тековни обврски			
Обврски спрема добавувачи	21	8.310.998	6.081.482
Тековен дел на долгорочни кредити	24	6.131.954	6.251.141
Останати обврски	22	733.382	586.169
Резервации	27	142.914	126.087
Вкупно тековни обврски		15.319.248	13.044.879
Нетековни обврски			
Државни грантови (одложени приходи)	23	40.852.242	33.792.363
Долгорочни кредити	24	53.465.175	53.446.506
Вкупно нетековни обврски		94.317.417	87.238.869
ВКУПНО ОБВРСКИ		109.636.665	100.283.748
Капитал			
Државен капитал	25	5.000	5.000
Ревалоризациона резерва		9.796.453	9.796.453
Акумулирана добивка (загуба)		73.837.650	64.789.860
Вкупно капитал		83.639.103	74.591.313
ВКУПНО ОБВРСКИ И КАПИТАЛ		193.275.768	174.875.061

ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ДРЖАВНИ ПАТИШТА - Скопје
ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ за годината која завршува на 31 декември

	2025 (000) МКД	2024 (000) МКД
ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ОД ОПЕРАТИВНИ АКТИВНОСТИ		
Парични примања од надоместоци	11.852.122	11.511.609
Парични примања од останати оперативни активности	7.978.625	17.802.179
Исплати на добавувачи за трошоци за основна дејност	(1.885.501)	(1.618.963)
Исплати за плати и надомести на плати	(590.304)	(549.243)
Исплати за останати оперативни расходи	(1.043.656)	(1.077.976)
Платен данок од добивка	(339.559)	(112.593)
Примени камати	224.214	2.412
Нето парични текови од оперативни активности	16.195.941	25.957.425
ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ОД ВЛОЖУВАЧКИ АКТИВНОСТИ		
Дадени/наплатени заеми на други	-	6.326
Набавки на нематеријални средства	(5.160)	(5.012)
Набавки на недвижности, постројки и опрема	(19.956.209)	(27.051.450)
Дадени/оправдани аванси за основни средства, нето	77.985	40.798
Нето парични текови од вложувачки активности	(19.883.384)	(27.009.338)
ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ		
Исплати од добивката	-	-
Платени камати на кредити	(464.274)	(719.109)
Примени (отплатени) долгорочни кредити	3.313.957	2.306.265
Нето парични текови од финансиски активности	2.849.683	1.587.156
Нето зголемување (намалување) на паричните средства	(837.760)	535.243
Парични средства на почетокот на годината	3.421.246	2.886.003
Парични средства на крајот на годината	2.583.486	3.421.246

ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ДРЖАВНИ ПАТИШТА - Скопје
ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ ВО КАПИТАЛОТ за годината која завршува на 31 декември

	Државен капитал (000) МКД	Ревалоризациона резерва (000) МКД	Реинвестирана добивка (000) МКД	Акумулирана добивка (загуба) (000) МКД	Вкупно капитал (000) МКД
Состојба на 1 Јануари 2024	5.000	9.796.453	3.448.047	57.488.335	70.737.835
Усогласувања	-	-	-	-	-
Корегирана состојба на 1 Јануари 2024	5.000	9.796.453	3.448.047	57.488.335	70.737.835
Добивка (Загуба) за тековната година	-	-	-	3.853.478	3.853.478
Реинвестирана добивка од претходна година по Одлука на УО и Влада на РМ	-	-	5.906.427	(5.906.427)	-
Вратена реинвестирана добивка	-	-	(3.448.047)	3.448.047	-
Состојба на 31 Декември 2024	5.000	9.796.453	5.906.427	58.883.433	74.591.313
Состојба на 1 Јануари 2025	5.000	9.796.453	5.906.427	58.883.433	74.591.313
Усогласувања	-	-	-	-	-
Корегирана состојба на 1 Јануари 2025	5.000	9.796.453	5.906.427	58.883.433	74.591.313
Добивка (Загуба) за тековната година	-	-	-	9.047.790	9.047.790
Реинвестирана добивка од претходна година по Одлука на УО и Влада на РМ	-	-	3.853.478	(3.853.478)	-
Вратена реинвестирана добивка	-	-	(5.906.427)	5.906.427	-
Состојба на 31 Декември 2025	5.000	9.796.453	3.853.478	69.984.172	83.639.103

1. Дејност и основни податоци

Јавното претпријатие за државни патишта, поранешна Агенција за државни патишта (во понатамошниот текст “Претпријатието”) е основано во согласност со Законот за јавните претпријатија заради управување, одржување, заштита, развој и унапредување на мрежата на државните (магистрални и регионални) патишта на територијата на Република Северна Македонија.

Поконкретно ЈП за државни патишта ги извршува следните работи:

- врши управување со државните патишта;
- врши развој, одржување, следење и контролирање на државните патишта;
- врши инвеститорски работи во врска со државните патишта;
- се задолжува кај домашни и странски финансиски институции заради финансирање;
- врши инвеститорски работи од областа на државните патишта;
- други работи утврдени со Законот.

Финансирање на активностите на Претпријатието се обезбедува преку надоместоци утврдени со Законот за патишта, и тоа:

- трансфери од Буџетот на РСМ (дел од акциза од нафтени деривати);
- надоместоци за употреба на јавните патишта за моторни и приклучни возила (патна такса);
- надоместоци за употреба на јавен пат, негов дел или објект на патот (патарина);
- надоместоци од поставување на рекламни табли во заштитниот појас, приклучување на пристапен кон државен пат, поставување на инсталации на тропот на патот, изградба и користење на комерцијални објекти на кои е дозволен пристап на државен пат надвор од населено место, прекумерно користење на државен пат, вонреден превоз, штета сторена на патот и објектите на патот;
- заеми и кредити и
- останати надоместоци согласно Законот.

Вкупниот број на вработени во Претпријатието на 31 декември 2025 година изнесува 507 вработени (2024: 496 вработени).

Седиште на Претпријатието е на ул.Даме Груев бр.14 во Скопје.

Управувањето со Претпријатието е организирано според двостепен систем – Управен и Надзорен одбор. Надзорниот одбор се состои од три надворешни члена, а Упраниот одбор се состои од седум члена. Со Претпријатието раководи директор и го застапува во односите со трети лица. Во текот на 2024 година, па се до потпишување на овие финансиски извештаи, со Претпријатието раководеа:

1. Во периодот до 04.07.2024 Директор на Претпријатието е г-дин Ејуп Рустеми.
2. Од 04.07.2024 вршител на должност Директор на Претпријатието е г-дин Коце Трајановски.

2. Сметководствени политики

Во продолжение се прикажани основните сметководствени политики употребени при подготовката на овие финансиски извештаи. Овие политики се конзистентно применети на сите прикажани години, освен доколку не е поинаку наведено.

2.1. Основ за составување на финансиските извештаи

Финансиските извештаи, дадени на страниците од 5 заклучно со страница 37, се составени во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување (МСФИ) објавени во Република Северна Македонија во Правилникот за сметководство (Сл.Весник 75/2024 и 274/2024) и применливи од 1 јануари 2025 година.

Споредбените податоци за претходната година се подготвени во согласност со сметководствените стандарди кои биле во примена во тој период и не се прилагодени согласно новата сметководствена основа. Друштвото изврши проценка на потенцијалното влијание на промените на МСФИ врз финансиската состојба и резултатите од работењето. По извршената проценка се констатира дека овие промени нема да имаат значајно влијание на финансиските извештаи на Друштвото.

Финансиските извештаи се подготвени со состојба на и за годините кои завршуваат на 31 декември 2025 и 2024 година. Тековните и споредбените податоци во финансиските извештаи се дадени во илјади денари (000 МКД). Онаму каде што е потребно, споредбените податоци се прилагодени и усогласени со цел да одговараат на извршената презентација во тековната година.

2.2. Основни сметководствени методи

Финансиските извештаи се составени врз основа на методот на набавна вредност.

2.3. Примена на нови и ревидирани МСФИ

Од 1 јануари 2025 година, Друштвото ги применува Меѓународните стандарди за финансиско известување кои се во примена спогласно важечката регулаторна рамка во Република Северна Македонија.

Нови и изменети МСФИ кои се применуваат во тековниот период

Следните нови и изменети МСФИ се ефективни за известувачкиот период кој започнува на 1 јануари 2025:

1. МСФИ 15 – Приходи од договори со купувачите, согласно кој се воведува единствен модел за признавање на приходите, заснован на идентификација и исполнување на обврските за извршување;

2. Основа за составување на финансиски извештаи (Продолжение)

2.3. Примена на нови и ревидирани МСФИ (Продолжение)

2. МСФИ 16 – Наеми, поврзани со сметководствен третман на договорите за оперативе наем кај наемокорисникот, како и признавање на нови средства по основ на право на користење и соодветни обврски за лизинг за договори за наем кои предходно не биле признаени во билансот на состојба.

Раководството изврши проценка на влијанието од примената на новите и ревидираните стандарди и толкувања врз финансиските извештаи.

Примената на новите и ревидираните стандарди и толкувања кои се во сила од 1 јануари 2025 година немаше материјално влијание врз финансиската состојба, финансиските резултати и паричните текови на Претпријатието во тековниот период.

Стандарди кои се издадени, но сеуште не се во примена

Следните стандарди се издадени, но нивната примена е одложена до 1 јануари 2028 година:

1. МСФИ 9 – финансиски инструменти
2. МСФИ 17 – Договори за осигурување

Имајќи го предвид одложувањето на примената на овие стандарди, согласно Мислењето на Советот за унапредување и надзор на сметководствената професија на РСМ, во примена ќе бидат МСС 39 – Финансиски инструменти и МСФИ 4 – Договори за осигурување објавени во Правилникот за водење сметководство (Сл весник 159/09, 164/10 И 107/11)

Друштвото не ги применило овие стандарди во тековниот извештаен период.

2.4. Користење на проценки и расудувања

При подготвувањето на овие финансиски извештаи Претпријатието применува одредени сметководствени проценки. Одредени ставки во финансиските извештаи кои неможат прецизно да се измерат се проценуваат. Процесот на проценување вклучува расудувања засновани на последните расположливи информации.

Проценки се употребуваат при проценување на корисниот век на употреба на средствата, објективната вредност на побарувањата односно нивната ненаплатливост, застареноста на залихите, објективната вредност на вложувањата расположливи за продажба и сл.

Во текот на периодите одредени проценки може да се ревидираат доколку се случат промени во врска со околностите на коишто била заснована проценката или како резултат на нови информации, поголемо искуство или последователни случувања.

2. Основа за составување на финансиски извештаи (Продолжение)

2.4. Користење на проценки и расудувања

Ефектите од промените во сметководствените проценки се вклучуваат во утврдувањето на нето добивката или загубата во периодот на промената и или во идните периоди доколку промената влијае и на двете.

Друштвото располага со финансиски средства и обврски кои, меѓу другото, вклучуваат побарувања од купувачи, вложувања, обврски кон добавувачи, како и одредени нефинансиски средства за кои примената на сметководствените политики и обелоденувањата бараат користење на професионални проценки.

Во согласност со МСФИ 13 – Мерење на објективната вредност, објективната вредност се дефинира како цената која би била добиена за продажба на средство или која би била платена за пренос на обврска во уредна трансакција помеѓу учесници на пазарот на датумот на мерење.

Објективната вредност на финансиските средства и обврски на Друштвото е приближна на нивната сметководствена вредност, имајќи предвид дека поголемиот дел од истите имаат краток рок на доспевање, кој вообичаено не надминува една година од датумот на билансот на состојба.

Во периодот од крајот на последниот годишен извештаен период не настанале значајни промени во пазарните или економските околности, ниту пак во применетите техники за вреднување и клучните претпоставки, кои би имале материјално влијание врз објективната вредност на средствата и обврските на Друштвото.

Во тековниот период не настанале промени во класификацијата на средствата и обврските во рамки на хиерархијата на објективната вредност во однос на последниот годишен финансиски извештај.

Во тековниот период не настанале преноси на финансиски средства и финансиски обврски помеѓу нивоата во хиерархијата на објективната вредност.

2.4. Континуитет во работењето

Финансиските извештаи се изготвени врз основа на претпоставката за континуитет во работењето односно дека Претпријатието ќе продолжи да работи во догледна иднина. Со оглед дека претпријатието е формирано за обавување на дејност од јавен интерес, Претпријатието нема намера, ниту потреба да го ликвидира или материјално да го ограничи опсегот на своето работење.

3. Основни сметководствени политики и проценки

3.1. Признавање на приходи

Приходите се признаваат доколку е веројатно дека идни економски користи ќе бидат прилив за Претпријатието и доколку овие користи може веродостојно да се измерат. Приходите на Претпријатието се економски користи кои настануваат во текот на разгледуваниот период, кои произлегуваат од редовните активности на Претпријатието.

Приходите на Претпријатието произлегуваат од надоместоците утврдени со Законот за патишта, наведени во белешката 1 погоре. Главни извори на приходи се: надоместоците за користење на јавните патишта (патарина); законски утврдениот процент од акцизата на нафтените деривати; законски утврдениот процент од надоместоците при регистрација на моторните возила; и надоместоците за издавање дозволи за вонреден превоз.

Приходите се признаваат кога Претпријатието стекнува право на надоместокот во согласност со законските прописи и кога е веројатно дека економските користи ќе се влеат во Претпријатието, а нивниот износ може веродостојно да се измери.

Приходите од патарина се признаваат во моментот на користење на државниот пат, кога настанува правото на наплата на надоместокот. Приходите од надоместоците за вонреден превоз се признаваат со издавањето на дозволата за вонреден превоз, односно кога се исполнети условите утврдени со законските прописи. Приходите по основ на законски утврдениот процент од акцизата на нафтените деривати и по основ на законски утврдениот процент од надоместоците при регистрација на моторните возила се признаваат во периодот во кој Претпријатието стекнува право на овие средства согласно законските прописи.

Приходите се мерат според износот на надоместокот на кој Претпријатието има право.

При подготовката на овие финансиски извештаи, Претпријатието ги примени новите и изменетите меѓународни стандарди за финансиско известување кои стапуваат на сила за годишниот период што завршува на 31 декември 2025 година.

Примената на овие стандарди резултираше со усогласување на сметководствените политики и обелоденувањата со важечките барања за финансиско известување, без материјално влијание врз признавањето, мерењето и презентирањето на средствата, обврските, приходите, расходите и паричните текови на Претпријатието.

Останати приходи

Останатите приходи се признаваат во периодот на кој се однесуваат, врз основа на настанување, независно од моментот на нивна наплата, доколку се исполнети релевантните услови за признавање согласно применливите меѓународни стандарди за финансиско известување.

3. Основни сметководствени политики и проценки (Продолжение)

3.1. Признавање на приходи (Продолжение)

Приходи од финансирање

Приходите од финансирање кои се пресметани до датата на билансот на состојба, се искажуваат како приходи во годината на која се однесуваат, независно дали се наплатени. Тие се состојат од приходи од камати и курсни разлики. Дивидендите се признаваат како приходи кога ќе се утврди правото за примање на истата. Каматите се признаваат на пресметковна основа за периодот за кои се однесуваат.

3.2. Признавање на расходи

Расходите се признаваат во билансот на успех кога се јавува намалување на идните економски користи поврзано со намалување на дадено средство или зголемување на дадена обврска кое може веродостојно да се измери. Расходите се признаваат врз основа на нивната директна поврзаност помеѓу направените трошоци и заработувањето на конкретните приходи.

3.3. Расходи од финансирање

Расходите од финансирање кои се пресметани до датата на билансот на состојба, се искажуваат како расходи во годината на која се однесуваат, независно дали се платени. Тие се состојат од расходи од камати, провизии и курсни разлики.

Каматите се признаваат како расходи согласно на временскиот период за кои се однесуваат.

3.4. Трансакции во странска валута

Претпријатието ја води својата сметководствена евиденција и известува во денари (МКД). Трансакциите во странска валута се евидентираат по важечкиот курс на странската валута на денот на трансакцијата. Извршена е пресметка на сите побарувања и обврски во странски средства за плаќање во нивната денарска противвредност, по средниот курс важечки на денот на билансот на состојбата.

Позитивните и негативните курсни разлики што настанале со пресметка на побарувањата и обврските во странски средства за плаќање во нивната денарска противвредност се искажани во билансот на успех како приходи или расходи од финансирање. Најголем број од трансакциите на Претпријатието се во Евра (ЕУР) и УСД. Средниот курс на Еврото и УСД на 31 декември 2025 и 2024 година е како што следува:

	1 ЕУР	1 УСД
31 декември 2025	61.4950 МКД	52.3050 МКД
31 декември 2024	61.4950 МКД	58.8808 МКД

3. Основни сметководствени политики и проценки (Продолжение)

3.5. Парични средства

Паричните средства се водат во билансот на состојба според номиналната вредност. За целите на овие финансиски извештаи, паричните средства се состојат од денарска и девизна жиро сметка, готовина во благајни и депозити по видување во банки орочени до 3 месеци.

365. Побарувања за дадени аванси

Побарувањата за дадени аванси се признаваат во висина на нивната номинална вредност, намалени за исправката за сомнителни и спорни побарувања за аванси и се состојат од дадени аванси на изведувачи заради тековно и инвестиционо одржување.

3.7. Залихи

Залихите на ситен инвентар се водат по пониската од набавната вредност и нето реализациона вредност. Набавната вредност ја сочинуваат сите направени трошоци за залихите да се доведат во нивната постојната состојба и локација. Нето реализационата вредност е проценета продажна цена во редовен тек на работење намалена за трошоците за нејзино довршување и проценети трошоци неопходни да се изврши продажбата.

3.8. Аванси за основни средства

Авансите за основни средства претставуваат средства дадени на добавувачи за набавка на основни средства и се искажуваат во висина на нивната номинална вредност, намалени за исправката за сомнителни и спорни аванси за основни средства.

3.9. Недвижности, постројки и опрема

1) Општа презентација

Почетно, набавките се евидентираат по нивната набавна вредност. Набавната вредност ја чини фактурната вредност на набавените средства зголемена за сите трошоци настанати до нивното ставање во употреба.

Заклучно со 2012 година, основните средства се ревалоризираа на крајот од секоја година (при изработка на годишната пресметка) со примена на единствениот коефициент на ревалоризацијата заснован на стапката на порастот на цените на производителите на индустриски производи објавен од страна на Државниот Завод за Статистика на нивната набавна или ревалоризирана вредност и акумулирана амортизација на основните средства. Почнувајќи од 01.01.2013 година, ваква ревалоризација повеќе не се пресметува.

Ефектот на ревалоризацијата на основните средства се евидентираше како зголемување на ревалоризационата резерва, а амортизацијата се пресметуваше почнувајќи од следната година на ревалоризираната вредност на основните средства утврдена на крајот од претходната година.

3. Основни сметководствени политики и проценки (Продолжение)

3.9. Основни средства (Продолжение)

2) Амортизација

Амортизацијата на основните средства се пресметува врз основа на право-пропорционална метода во текот на проценетиот век на употреба на основните средства. Амортизација на инвестициите во тек не се пресметува се додека средствата во изградба не се активираат.

Употребените годишни стапки за амортизација за 2025 година во однос на 2024 се следните:

Основни средства	Стапки за амортизација 2025	Стапки за амортизација 2024
Административни згради	1 %	1 %
Автопатишта	7 %	7 %
Останати патишта	3 %	3 %
Компјутери	20%	20%
Опрема и мебел	12%	12%
Моторни возила	15%	15%

3.10. Обврски кон добавувачите

Обврските спрема добавувачи се искажуваат во висина на номиналните износи што произлегуваат од деловните трансакции.

Обврските спрема добавувачи се отпишуваат по истекот на рокот на застареност или со вонпроцесно порамнување, со товарење на останатите приходи.

3.11. Обврски по кредити

Обврските по кредити се состојат од обврски по краткорочни и долгорочни кредити и се искажуваат според нивната номинална вредност. Износите на договорената камата се искажуваат во корист на останатите обврски, а на товар на расходите од финансирање и останати расходи. Обврските по кредитите од странство се искажуваат според курсот на Денарот на денот на билансот на состојба, а курсните разлики се евидентираат во рамките на приходи, односно расходи од финансирање. Детален преглед на долгорочните кредити е прикажан во белешката 24 кон финансиските извештаи.

3. Основни сметководствени политики и проценки (Продолжение)

3.12. Капитал

Вкупниот капитал на Претпријатието заклучно со 31 декември 2012 година се состои од државен капитал во вкупен износ од 38,926,796 илјади МКД.

Промените во капиталот заклучно со 31 декември 2012 година се состојат од ревалоризациони резерви кои се пресметуваа за недвижностите, постројките и опремата заклучно со 31 декември 2012 година, остварени добивки, ревалоризациони корекции како и други корекции на капиталот.

На 01.01.2013 година со преобразбата на „Агенцијата“ во „Јавно претпријатие за државни патишта“ се изврши корекција на капиталот, односно основната главнина со состојба на 31 декември 2016 година изнесува 5,000 илјади МКД и се состои од паричен влог.

Основач / сопственик е Владата на Република Северна Македонија. Средствата се обезбедени од средствата кои се наоѓаа на сметката на Агенцијата за државни патишта во рамките на трезорската сметка и се дел од салдото на денот на отварањето на сметката на Јавното претпријатие.

3.13. Резервации

Резервации (резерви за обврски) се признаваат кога Претпријатието има сегашна обврска (правна или изведена) како резултат на минат настан, кога е веројатно дека ќе настанат идни одливи на средства по тој основ и кога е можно да се процени износот на обврската. Кога се очекува надоместување на дел од ваква обврска во иднина, пример преку договори за осигурување, надоместувањето се признава како посебно средство но само кога е извесно дека ќе биде примено истото. Расходот за било која резервација се признава во билансот на успех намалено за износот на надоместувањето. Ако ефектот од временската димензија на парите е значаен, резервациите се дисконтираат на нивната сегашна вредност со примена на стапки пред оданочување кои ги одразуваат тековните пазарни проценки.

3.14. Неизвесности

Неизвесна обврска е можна обврска која произлегува од минати настани, чие постоење ќе биде потврдено со случување или неслучување на еден или повеќе неизвесни идни настани, кои не се во целост под контрола на Претпријатието. Неизвесни обврски не се признаваат во финансиските извештаи, туку само се обелоденуваат.

Неизвесни средства се можни средства кои произлегуваат од минати настани, чие постоење ќе биде потврдено со случување или неслучување на еден или повеќе неизвесни идни настани, кои не се во целост под контрола на Претпријатието. Неизвесни средства се признаваат само кога е веројатен приливот на економски користи.

3. Основни сметководствени политики и проценки (Продолжение)

3.15. Државни грантови (подршки)

Државните поддршки се признаваат кога постои разумна сигурност дека Претпријатието ќе ги исполни условите поврзани со нивното доделување и дека поддршката ќе биде примена.

Државните поддршки поврзани со набавка, изградба, реконструкција или подобрување на долгорочни средства се признаваат како одложени приходи во Извештајот за финансиската состојба. Одложените приходи систематски се признаваат во добивката или загубата во текот на проценетиот корисен век на поврзаното средство, на иста основа на која се признава и трошокот за неговата амортизација.

Државните поддршки поврзани со приходи се признаваат во добивката или загубата на систематска основа во периодите во кои се признаваат поврзаните расходи што тие имаат за цел да ги надоместат.

Немонетарните државни поддршки се признаваат по нивната номинална вредност, кога таквиот начин на мерење е соодветен, при што средството и одложениот приход се признаваат истовремено. Одложениот приход последователно се признава во добивката или загубата на систематска основа во текот на проценетиот корисен век на поврзаното средство.

Државните поддршки не се признаваат директно во капиталот, туку во добивката или загубата на систематска основа во периодите во кои Претпријатието ги признава поврзаните трошоци што поддршката има за цел да ги надомести.

3.16. Данок од добивка (тековен и одложен)

Данокот од добивка се состои од тековен и одложен данок. Данокот од добивка се признава во билансот на успех на Претпријатието.

Тековниот данок од добивка се пресметува согласно одредбите на релевантните законски прописи во Република Северна Македонија. Согласно даночните прописи, тековниот данок од добивка се пресметува на основа која претставува остварената добивка пред оданочување зголемена за трошоци кои не се признаваат за цели на оданочување (непризнаени трошоци) и помалку искажани приходи со поврзани лица (2024: исто). Данокот од добивка се пресметува со примена на важечката даночна стапка на датумот на билансот на состојба по стапка од 10% (2024: 10%).

Одложениот данок од добивка се пресметува со примена на методата на обврски за сите времении разлики кои се јавуваат на датумот на билансот на состојба како разлики помеѓу даночната основа на средствата и обврските и нивната сметководствена вредност, за целите на финансиско известување. Одложените даночни средства и обврски се мерат според важечките законски даночните стапки кои биле на сила и имаат правно дејство на датумот на билансот на состојба.

4. Финансиски ризици и управување со истите

Претпријатието влегува во различни трансакции кои произлегуваат од неговото секојдневно работење, а кои се однесуваат на купувачите, добавувачите и кредиторите. Главните ризици на кои Претпријатието е изложено и политиките за управување со нив се следните:

4.1. Пазарен ризик

Ризик од промени на курсевите

Претпријатието влегува во трансакции во странска валута, кои произлегуваат од користење на кредити во странска валута, при што истото е изложено на секојдневни промени на курсевите на странските валути. Претпријатието нема посебна политика за управување со овој ризик со оглед дека во Република Северна Македонија не постојат посебни финансиски инструменти за избегнување на овој вид на ризик. Според ова, Претпријатието е изложено на можните флуктуации на странските валути, чиј ефект е даден во табелата подолу.

4.2. Каматен ризик

Претпријатието се изложува на ризик од промени на каматни стапки во случај кога користи кредити и позајмици или кога има депонирани средства во банки договорени по варијабилни каматни стапки. Со оглед дека Претпријатието има користено вакви кредити, може да се каже дека постои изложеност спрема ваков вид на ризик, но тој зависи од движењата на финансиските пазари и Претпријатието нема начин истиот да го намали.

4.3. Ликвидносен ризик

Ликвидносен ризик или ризик од неликвидност постои кога Претпријатието нема да биде во состојба со своите парични средства редовно да ги плаќа обврските спрема своите доверители. Ваквиот ризик се надминува со константно обезбедување на потребната готовина за сервисирање на своите обврски.

4.4. Даночен ризик

Согласно законските прописи во РСМ, финансиските извештаи и сметководствените евиденции на Претпријатието подлежат на контрола од страна на даночните власти по поднесувањето на даночните извештаи за годината. Заклучно со датумот на овие финансиски извештаи, не е извршена контрола на данокот од добивка за 2025 година, како и на данокот на додадена вредност, персонален данок на доход и придонеси на лични примања. Според ова, дополнителни даноци во случај на идна контрола од страна на даночните власти во овој момент не може да се определат со разумна сигурност.

5. Утврдување на објективна вредност

Претпријатието располага со финансиски средства и обврски, како и нефинансиски средства за кои голем број на сметководствени политики и обелоденувања бараат утврдување на нивната објективна вредност.

Објективната вредност на финансиските средства и обврски е приближна на нивната сметководствена вредност со оглед на фактот дека истите имаат релативно кратка доспеаност, со исклучок на обврските за кредити, но истите се добиени со променливи каматни стапки поради што повторно може да се смета дека објективната вредност е приближна на нивната сметководствена вредност.

6. Финансиски инструменти

6.1. Ризик на финансирање

Претпријатието врши финансирање на своето работење по пат на користење на долгорочни кредити со цел да обезбеди соодветен поврат на вложувањата. Претпријатието континуирано ја следи својата задолженост преку соодветна анализа која со состојба на 31 декември 2025 и 2024 година е следната:

Во (000) МКД	2025	2024
Обврски по кредити и заеми	59,597,127	59,697,647
Пари и парични еквиваленти	(2,583,486)	(3,421,246)
Нето обврски (пари)	57,013,643	56,276,401
Вкупен капитал	83,639,103	74,591,313
% на задолженост	68%	75%

6.2. Ризик од девизни валути

Претпријатието влегува во трансакции во странска валута, кои произлегуваат од користење на кредити во странска валута, при што истото е изложено на секојдневни промени на курсевите на странските валути.

Состојбата со девизните износи на средствата и обврските деноминирани до денари на 31 декември 2025 и 2024 година по валути е следната:

Во (000) МКД	Средства		Обврски	
	2025	2024	2025	2024
ЕУР	382,306	1,808,947	22,261,078	20,049,734
УСД	459	171	28,406,731	31,412,585
Други	1,225	595	-	-
	383,990	1,809,713	50,667,809	51,462,319

Претпријатието претежно е изложено на ЕУР и УСД. Изложеноста спрема ЕУР и УСД кај обврските ги вклучува обврските по кредити од банки и други лица кои имаат девизна клаузула и чија отплата во денари зависи од движењата на курсот на денарот во однос на Еврото и УСД.

6. Финансиски инструменти (Продолжение)

6.2. Ризик од девизни валути (Продолжение)

Следната табела ја покажува сензитивната анализа на зголемување или намалување за 10% на македонскиот денар во однос на странските валути. Анализата е направена на девизните салда на средствата и обврските на датумот на билансот на состојба. Позитивните износи се зголемувања на добивката, а негативните се намалувања на добивката за соодветниот период.

Во (000) МКД	Зголемувања за 10%		Намалувања за 10%	
	2025	2024	2025	2024
ЕУР	(2,187,877)	(1,824,079)	2,187,877	1,824,079
УСД	(2,840,627)	(3,141,241)	2,840,627	3,141,241
други	123	60	(123)	(60)
Нето Ефект	(5,028,382)	(4,965,261)	5,028,382	4,965,261

6.3. Ризик од промени на каматите

Претпријатието се изложува на ризик од промени на каматни стапки во случај кога користи кредити и позајмици или кога има пласирано средства кај други субјекти или банки договорени по варијабилни каматни стапки. Сметководствената вредност на финансиските средства и обврски според изложеноста на каматниот ризик на крајот од годините е како што следува:

Во (000) МКД	31 декември	
	2025	2024
Финансиски средства		
<i>Некаматносни:</i>		
- Парични средства	3,817	3,838
- Останати побарувања	41,872	41,324
	45,689	45,162
<i>Каматносни со променлива камата:</i>		
- Дадени заеми	-	-
- Парични средства на сметки	2,579,669	3,417,408
	2,579,669	3,417,408
	3,625,358	3,462,570
Финансиски обврски		
<i>Некаматносни:</i>		
- Обврски кон добавувачи	8,310,998	6,081,482
- Останати обврски	111	494,058
- Кредити	13,800,077	10,113,752
	22,111,186	16,689,292
<i>Каматносни со променлива камата:</i>		
- Кредити	17,390,321	18,171,309
	17,390,321	18,171,309
<i>Каматносни со фиксна камата:</i>		
- Кредити	28,406,731	31,412,586
	28,406,731	31,412,586
	67,908,238	66,273,187

6. Финансиски инструменти (Продолжение)

6.3. Ризик од промени на каматите (Продолжение)

Следната табела ја покажува сензитивната анализа на зголемување или намалување на каматните стапки на користените кредити и дадени заеми за 1% поени. Анализата е направена на салдата на обврски за кредити и дадени депозити на датумот на билансот на состојба. Позитивните износи се зголемувања на добивката, а негативните се намалувања на добивката за соодветниот период.

Во (000) МКД	Зголемувања за 1% поени		Намалувања за 1% поени	
	2025	2024	2025	2024
Земени кредити	(173,903)	(181,713)	173,903	181,713
Дадени заеми	-	-	-	-
Нето Ефект	(173,903)	(181,713)	173,903	181,713

6.4. Ризик од ликвидност

Следната табела ја дава рочноста на финансиските средства и обврски на Претпријатието со состојба на 31 декември 2025 година според нивната доспеаност:

Во (000) МКД	До 1 месец	1 - 3 мес.	3-12 мес.	Над 12 мес.	Вкупно
Парични средства	2,583,486	-	-	-	2,583,486
Дадени заеми	-	-	-	-	-
Останати побар.	41,872	-	-	-	41,872
	2,625,358	-	-	-	2,625,358
Добавувачи	8,310,998	-	-	-	8,310,998
Кредити	1,408,386	1,350,836	3,372,732	53,465,175	59,597,129
Останати обврски	111	-	-	-	111
	9,719,495	1,350,836	3,372,732	53,465,175	67,908,238

6. Финансиски инструменти (Продолжение)

6.4. Ризик од ликвидност (Продолжение)

Следната табела ја дава рочноста на финансиските средства и обврски на Претпријатието со состојба на 31 декември 2024 година според нивната доспеаност:

Во (000) МКД	До 1 месец	1 - 3 мес.	3-12 мес.	Над 12 мес.	Вкупно
Парични средства	3,421,246	-	-	-	3,421,246
Дадени заеми	0	-	-	-	-
Останати побар.	41,324	-	-	-	41,324
	3,462,570	-	-	-	3,462,570
Добавувачи	6,081,482	-	-	-	6,081,482
Кредити	1,579,069	1,275,334	3,396,739	53,446,505	59,697,647
Останати обврски	494,058	-	-	-	494,058
	8,154,609	1,275,334	3,396,739	53,446,505	66,273,187

7. Известување по сегменти

Претпријатието не врши известување според сегментно работење со оглед дека нема обврска за истото, ниту пак е поделено во посебни деловни и географски сегменти.

8. ПРИХОДИ ОД НАДОМЕСТОЦИ

Остварените приходи од надоместоци според видови, се како што следува:

	2025 (000) МКД	2024 (000) МКД
Приходи од цената на течни горива - акциза	5.400.833	5.345.675
Приходи од надоместоци за употреба на автопати	4.178.655	4.038.697
Приходи од регистрација на моторни возила	2.301.219	2.129.176
Вкупно приходи од надоместоци	11.880.707	11.513.548

9. ОСТАНАТИ ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ

Остварените останати оперативни приходи според нивните видови, се како што следува:

	2025 (000) МКД	2024 (000) МКД
Приходи од надомест по други основи	113.827	68.203
Приходи од амортизација на одложени приходи од грантови (белешка 20 и 23)	533.812	497.842
Приходи од ослободување на резервации (белешка 27)	101	57.455
Останати приходи	1.329	3.674
Вкупно останати оперативни приходи	649.069	627.174

10. ТРОШОЦИ ЗА ОСНОВНА ДЕЈНОСТ

Остварените трошоци за основна дејност според нивните видови, се како што следува:

	2025 (000) МКД	2024 (000) МКД
Реконструкции и одржување на патишта	1.572.796	1.286.059
Трансфери на надомести до општини	300.000	300.000
Вкупно трошоци за основна дејност	1.872.796	1.586.059

11. ТРОШОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИ

Трошоците за вработени според нивните видови, се како што следува:

	2025 (000) МКД	2024 (000) МКД
Бруто плати и надомести на плати	516.989	493.687
Трошоци за регрес, отпремнини, награди и сл.	20.088	21.714
Трошоци за службени патувања	864	685
Трошоци за привремени вработувања	29.484	1.868
Трошоци за превоз и друго	22.879	31.289
Вкупно административни трошоци	590.304	549.243

12. ОСТАНАТИ ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ

Остварените останати оперативни расходи според нивните видови, се како што следува:

	2025 (000) МКД	2024 (000) МКД
Трошоци за надзор	39.537	54.022
Трошоци за банкарски услуги	73.051	71.406
Расходи за комунални услуги	164.846	185.023
Трошоци за провизии на здруженија за регистрација	68.792	87.974
Останати услуги	61.792	55.245
Трошоци за поправки и одржување	266.870	374.926
Трошоци за консултанти	100.350	42.394
Потрошени материјали	25.735	15.730
Трошоци за осигурување	4.085	1.351
Репрезентација	16	419
Адвокатски трошоци	4.380	2.429
Трошоци по основ на судски спорови	50.903	3.721
Дополнително пресметани даноци	-	-
Трошоци за поврат на надоместоци за употреба на автопати	128.348	132.433
Останати оперативни расходи	71.515	51.603
Вкупно останати оперативни расходи	1.060.220	1.078.676

13. ПРИХОДИ ОД ФИНАНСИРАЊЕ

Остварените приходи од финансирање, се како што следува:

	2025 (000) МКД	2024 (000) МКД
Приходи од камати	224.214	2.412
Позитивни курсни разлики	3.512.161	1.218.752
Вкупно приходи од финансирање	3.736.375	1.221.164

14. РАСХОДИ ОД ФИНАНСИРАЊЕ

Остварените расходи од финансирање, се како што следува:

	2025	2024
	(000) МКД	(000) МКД
Расходи за камати од кредити	332.193	654.692
Расходи за казнени камати	18.653	39.466
Негативни курсни разлики	98.963	3.003.668
Вкупно расходи од финансирање	449.809	3.697.826

Анализата на расходите за камати по кредитори е како што следува:

	2025	2024
	(000) МКД	(000) МКД
ЕБОР - локални и регионални патишта	79.437	125.143
Експорт-Импорт Банка Кина (Миладиновци - Штип)	135.738	163.737
ЕБОР - електронски систем на патарини	2.673	1.483
ЕИБ II	-	1.684
МБОР - Светска банка	105.680	154.060
Експорт-Импорт Банка Кина (Кичево-Охрид)	-	191.968
ЕБОР Скопје - граница Косово	-	12.381
ЕБОР Крива Паланка - Деве Баир	8.665	4.236
Вкупно расходи за камати	332.193	654.692

15. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА

Паричните средства на ден 31 декември се состојат од следното:

	2025	2024
	(000) МКД	(000) МКД
Денарски сметки кај банки	2.196.140	1.608.167
Готовина во благајна	3.356	3.366
Девизни сметки кај банки	92.300	22.886
Девизни акредитиви	-	-
Девизна благајна	461	472
Издвоени парични средства	-	-
Девизни депозити	291.229	1.786.355
Вкупно парични средства	2.583.486	3.421.246

Девизните депозити на ден 31 декември 2025 се состојат од неискористени парични средства од повлечени средства од кредитори и примени парични средства од судски спорови и тоа:

Депозит од кредити од Светска Банка	36.665	164.018
Депозит од кредити од ЕБОР	254.564	100.797
Депозит од буџетски средства од Министерство за транспорт	-	1.234.453
Депозити од наплатени судски спорови	-	287.087
Вкупно депозити	291.229	1.786.355

ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ДРЖАВНИ ПАТИШТА - Скопје
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

16. ЗАЛИХИ

Залихите на ден 31 декември се состојат од следното:

	2025 (000) МКД	2024 (000) МКД
Залихи на материјали	1.963	2.081
Вкупно залихи	1.963	2.081

17. ДАДЕНИ АВАНСИ ЗА ОСНОВНИ СРЕДСТВА

	2025 (000) МКД	2024 (000) МКД
<i>Дадени аванси на:</i>		
Бехтел Енка	3.074.750	3.074.750
ГД Гранит АД Скопје	11.917	49.728
Илинден Струга	1.973	23.227
Аселсан Турција	20.940	24.613
Алпине Подружница Скопје	30.181	30.181
Пелагонија АД Гостивар	-	3.486
Жикол ДООЕЛ	-	11.761
Електрософт Скопје	9.047	9.047
Битем	-	-
Вкупно аванси за основни средства	3.148.808	3.226.793

18. ПОБАРУВАЊА ЗА ДАНОК НА ДОБИВКА И ОСТАНАТИ ПОБАРУВАЊА

	2025 (000) МКД	2024 (000) МКД
Побарувања за данок на добивка	-	286.116
Останати побарувања	41.872	41.324
Вкупно побарувања за данок на добивка и останати побарувања	41.872	327.440

19. НЕДВИЖНОСТИ, ПОСТРОЈКИ И ОПРЕМА

Промените во текот на 2025 година се како што следува:

	Градежни објекти (000) МКД	Патишта (000) МКД	Опрема (000) МКД	Инвестиции во тек (000) МКД	Вкупно (000) МКД
Набавна ревалоризирана вредност					
Состојба на 1 јануари	31.264	156.917.061	326.048	80.603.091	237.877.464
Нови набавки	-	1.370.176	806	20.410.158	21.781.140
Пренос од инвестиции	-	-	-	-	-
Капитализирани курсни разлики	-	-	-	403.167	403.167
Бесплатно добиени средства	-	-	-	-	-
Ослободени резервации за судски спорови (бел. 28.б)	-	-	-	-	-
Отпис и останати намалув.	-	593	3.115	-	(3.708)
Состојба на 31 декември	31.264	158.286.644	323.739	101.416.416	260.058.063
Акумулирана амортизација					
Состојба на 1 јануари	10.050	69.773.082	262.025	-	70.045.157
Амортизација	184	2.594.736	17.038	-	2.611.958
Расход	-	-	-	-	-
Прекнижувања	-	-	-	-	-
Отпис и останати намалув.	-	593	2.459	-	(3.052)
Состојба на 31 декември	10.234	72.367.225	276.604	-	72.654.063
Сегашна вредност на:					
31 декември 2025	21.030	85.919.419	47.135	101.416.416	187.404.000
31 декември 2024	21.214	87.143.979	64.023	80.603.091	167.832.307

Инвестициите во тек со состојба на 31 декември 2025 година во вкупен износ од 101,416,416 илјади МКД (2024 година: 80,603,091 илјади МКД) се состојат од инвестиции во изградба на магистрални, регионални и локални патишта.

Друштвото има стекнато инфраструктурни средства без надоместок, кои произлегуваат од реализирани проекти за изградба, реконструкција и надградба на магистрални и регионални патни правци, финансирани преку Министерството за транспорт и врски, Министерството за финансии и други извори на финансирање.

За средствата кои се ставени во употреба се пресметува амортизација согласно проценетиот корисен век на средствата. Соодветниот износ на државниот грант се признава како одложен приход и се признава во билансот на успех систематски, во текот на корисниот век на средствата, во износ кој соодветствува на пресметаната амортизација. За средствата кои сè уште се евидентирани како инвестиции во тек, не се пресметува амортизација и не се признава приход од грант до нивното ставање во употреба.

19. НЕДВИЖНОСТИ, ПОСТРОЈКИ И ОПРЕМА (Продолжение)

Средства кои сеуште се евидентирани како инвестиции

	Состојба на 01.01.2025	бесплатно добиели во текот на годината	Вкупно
Бесплатно добиени средства од Европска Банка за обнова и развој (коридор 8)	148.955	-	148.955
Бесплатно добиени средства од МБОР (ИБРД) (коридор 8)	442.794	388.508	831.302
Бесплатно добиени средства од Министерството за транспорт и врски со парични средства од Буџетот на Република Северна Македонија (Коридор 8)	18.600.000	7.189.393	25.789.393
	19.191.749	7.577.901	26.769.650

Активирани бесплатно добиени средства

	Набавна вредност	Акумулирана амортизација 01.01.2025	Амортизација за годината	Сегашна вредност
Министерството за транспорт и врски со парични средства од Буџетот на РМ од продажба на Министерството за транспорт и врски со парични средства од Оперативна Програма за Регионален развој	875.058	357.973	13.031	504.054
од Министерство за финансии (Коридор 10)	13.361.182	360.563	394.647	12.605.972
Европска Инвестициона Банка Коридор 10	171.077	20.921	7.019	143.137
	15.883.384	1.282.770	518.022	14.082.592

20. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

Промени во текот на 2025 година:

	Лиценци (000) МКД	Софтвер (000) МКД	Вкупно (000) МКД
Набавна вредност			
Состојба на 1 јануари	1.634	62.534	64.168
Набавки	-	5.160	5.160
Состојба на 31 декември	1.634	67.694	69.328
Акумулирана амортизација			
Состојба на 1 јануари	1.634	57.602	59.236
Амортизација	-	3.300	3.300
Состојба на 31 декември	1.634	60.902	62.536
Сегашна вредност на:			
31.12.2025 година	-	6.792	6.792
31.12.2024 година	-	4.932	4.932

21. ОБВРСКИ КОН ДОБАВУВАЧИТЕ

Обврските кон добавувачи на ден 31 декември се состојат од следното:

	2025 (000) МКД	2024 (000) МКД
Добавувачи во земјата за основни средства и трошоци	1.992.335	2.315.361
Обврски спрема добавувачите во земјата за задржани депозити од градежни ситуации за изградба на патишта	1.447.906	1.887.696
Обврски спрема добавувачите во странство	4.870.757	1.878.425
Вкупно обврски кон добавувачите	8.310.998	6.081.482

Обврските спрема добавувачи во земјата во износ од 1,992,335 илјади МКД (2024: 2,315,361 илјади МКД) вклучуваат обврски по основ на неплатени ситуации од повеќе изведувачи.

Обврските спрема добавувачи во земјата за задржани депозити од градежни ситуации за изградба на патишта во износ од 1,447,906 илјади МКД (2024: 1,887,696 илјади МКД) претставуваат задршки спрема изведувачите, како гаранција за добро извршена работа од страна на истите и кои се ослободуваат по завршување на проектот и издавање на соодветна потврда за прифаќање.

Обврските спрема добавувачи во странство во износ од 4,870,757 илјади МКД (2024: 1,878,425 илјади МКД) вклучуваат обврски по основ на неплатени ситуации од изведувачи.

22. ОСТАНАТИ ТЕКОВНИ ОБВРСКИ

Останатите тековни обврски на ден 31 декември се состојат од следното:

	2025 (000) МКД	2024 (000) МКД
Обврски за данок на добивка	273.346	-
Обврски за пресметани камати од кредити	380.295	493.723
Обврски за концесии	-	1.916
Обврски за ДДВ	79.630	90.195
Обврски за нето плати и надоместоци од плати	-	-
Останати обврски	111	335
Вкупно останати тековни обврски	733.382	586.169

Данок на добивка се пресметува на остварената добивка пред оданочување зголемена за непризнаените расходи и намалена за износ на реинвестирана добивка согласно даночната регулатива, со примена на стапка од 10% (2024: 10%)

23. ДРЖАВНИ ГРАНТОВИ (ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ)

Државните грантови добиени за средства на ден 31 декември се состојат од следното:

	2025 (000) МКД	2024 (000) МКД
Состојба на 1 јануари	33.792.363	16.273.317
Примени во текот на годината	7.577.901	18.016.887
Ослободено преку биланс на успех	(533.812)	(497.841)
Корекција на амортизација од минати години	15.790	-
Состојба на 31 декември	40.852.242	33.792.363

Државните грантови произлегуваат од реализирани проекти на магистрални и регионални патни правци од страна на Министерството за транспорт и врски со парични средства од Буџетот на РМ (од продажба на Телеком) во претходните години, а кои патишта му припаѓаат на Претпријатието во износ од 504,054 илјади МКД (2024: 517,085 илјади МКД). Овие одложени приходи се амортизираат како приходи за времетраење на векот на користење на овие средства почнувајќи од денот кога истите ќе бидат целосно стекнати и пуштени во употреба, односно од 01.01.2008 година. Годишниот износ на амортизација на овие одложени приходи изнесува 13,031 илјади МКД.

Грантот од Европска Инвестициона Банка е наменски грант за техничка помош во имплементација на проектот за изградба на Коридор 10 (Демир капија - Смоквица). Овие средства се наменети за консултантски услуги од SAFEGE (Consulting Engineers Belgium) за имплементација на проектот за изградба на Коридор 10 (Демир Капија - Смоквица) во износ од 143,137 илјади МКД (2024: 150,155 илјади МКД). Овие одложени приходи се амортизираат како приходи за времетраење на векот на користење на овие средства почнувајќи од денот кога истите ќе бидат целосно стекнати и пуштени во употреба, односно од 01.02.2024 година. Годишниот износ на амортизација на овие одложени приходи изнесува 7,018 илјади МКД.

Грантот од МБОР (IBRD) е наменски грант за финансиска помош во имплементација на проектот за изградба на експресен пат на делница Ранковце - Крива Паланка, како дел од источната секциј на Пан-Европскиот коридор 8 во износ од 831,303 илјади МКД (2024: 442,794 илјади МКД). Овие одложени приходи ќе почнат да се амортизираат со ставање во употреба на патниот правец за кои истите се наменети.

23. ДРЖАВНИ ГРАНТОВИ (ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ) (Продолжува)

Државните грантови произлегуваат од реализирани проекти за изградба на делови од Коридор 10 од страна на Министерството за транспорт и врски со парични средства од Оперативна Програма за Регионален развој, а кои патишта му припаѓаат на Претпријатието во износ од 829,429 илјади МКД (2024: 932,754 илјади МКД). Овие одложени приходи се амортизираат како приходи за времетраење на векот на користење на овие средства почнувајќи од денот кога истите ќе бидат целосно стекнати и пуштени во употреба, односно од 01.08.2019 година. Годишниот износ на амортизација на овие одложени приходи изнесува 103,325 илјади МКД.

Државните грантови произлегуваат од реализирани проекти за изградба на Коридор 8, делница Тетово - Гостивар-Букојчани и автопат Требаништа-Струга-Кафасн од страна на Министерството за транспорт и врски со парични средства од Буџетот на Република Северна Македонија, а кои патишта му припаѓаат на Претпријатието во износ од 25,789,393 илјади МКД (2024: 18,600,000 илјади МКД). Во 2025 година Друштвото има бесплатно добиено патишта во вредност од 7,189,393 илјада МКД. Овие одложени приходи се амортизираат како приходи за времетраење на векот на користење на овие средства почнувајќи од денот кога истите ќе бидат целосно стекнати и пуштени во употреба.

Грантот од Европска Банка за обнова и развој е наменски грант за финансиска помош во имплементација на проектот за рехабилитација на патниот правец Крива Паланка - Деве Баир, како дел од источната секциј на Пан-Европскиот коридор 8 во износ од 148,955 илјади МКД (2024: 148,955 илјади МКД). Овие одложени приходи ќе почнат да се амортизираат со ставање во употреба на патниот правец за кои истите се наменети.

Државните грантови произлегуваат од реализирани проекти за изградба на делови од Коридор 10, делница Демир Капија - Смоквица, од страна на Министерството за финансии, а кои патишта му припаѓаат на Претпријатието во износ од 12,605,972 илјади МКД (2024:13,000,619 илјади МКД). Овие одложени приходи се амортизираат како приходи за времетраење на векот на користење на овие средства почнувајќи од денот кога истите ќе бидат целосно стекнати, односно од 31.01.2024 година. Годишниот износ на амортизација на овие одложени приходи изнесува 394,647 илјади МКД.

24. ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ

а) Анализа по видови		Состојба на 31.12.2025,	Среден курс на НБРСМ 31.12.2025	каматна стапка	период и начин на отплата	Состојба на кредитите 31.12.2025	Состојба на кредитите 31.12.2024
Банка или кредитор	Валута	во валута	МКД	%		(000) МКД	(000) МКД
МБОР (ИБРД) 7532 МК	ЕУР	12.020.662,35	61,4950	Либор	30 полугодишни рати 15/09/2013 - 15/03/2028	739.211	1.033.208
Експорт-Импорт Банка Кина (Миладиновци - Штип)	УСД	121.096.458,29	52,3050	2% год.	60 месеци грејс период и 180 месеци период на отплата	6.333.950	7.969.096
Експорт-Импорт Банка Кина (Кичево - Охрид)	УСД	320.168.743,32	52,3050	2% год.	60 месеци грејс период и 180 месеци период на отплата	16.746.426	21.069.614
Експорт-Импорт Банка Кина (Кичево - Охрид) дополнителен заем	УСД	101.832.613,03	52,3050	2% год.	60 месеци грејс период и 180 месеци период на отплата	5.326.355	2.373.875
МБОР (ИБРД) 8420 МК	ЕУР	34.126.147,76	61,4950	Либор	32 полугодишни рати 15/10/2020 - 15/10/2036	2.098.587	2.280.965
ЕБОР 45515 - проект коридор X	ЕУР	996.000,36	61,4950	Либор +1	22 полугодишни рати 20.10.2015-20.04.2026	61.249	183.747
ЕБОР 45987- Програма за национални патишта	ЕУР	101.590.136,81	61,4950	Либор +1	48 месеци грејс период и 132 месеци период на отплата 20.02.2019 - 20.08.2029	6.247.286	7.050.427
МБОР (ИБРД) 8525 МК	ЕУР	64.683.471,97	61,4950	Либор	30 месеци грејс период од 31.12.2020 и 40 полугодишни рати 15.11.2023-15.05.2043	3.977.710	4.062.851
ЕБОР (ЕБРД) 47829	ЕУР	33.084.798,38	61,4950	Либор +1	23 полугодишни рати 20/03/2020 - 20/03/2031	2.034.550	2.404.468
ЕБОР (ЕБРД) 49118	ЕУР	7.043.952,54	61,4950	Либор 1%	24 полугодишни рати 15/04/2022-15/10/2033	433.168	487.314
Министерство за финансии на РСМ	МКД	1.700.271,00	1,0000	-	грејс период до 01.01.2022 и 64 месечни рати	1.700.271	2.215.454
Министерство за финансии на РСМ	МКД	661.653,00	1,0000	-	грејс период до 01.02.2023 и 120 месечни рати	661.653	755.063
Министерство за финансии на РСМ	МКД	529.744,00	1,0000	-	грејс период до 01.10.2025 и 120 месечни рати	529.744	543.327
ЕБОР (ЕБРД) 50769	ЕУР	6.997.500	61,4950	Либор +1	24 полугодишни рати 10/06/2023-10/12/2034	430.311	478.124
ЕБОР (ЕБРД) 49119 - коридор 8 фаза 1	ЕУР	5.100.000	61,4950	Либор	24 полугодишни рати 15/12/2025-15/12/2027	313.626	87.138
ЕБОР (ЕБРД) 52508	ЕУР	1.676.000,00	61,4950	Либор +1	24 полугодишни рати 20/09/2026-20/03/2038	103.066	103.066
МБОР (ИБРД) 96340МК	ЕУР	15.473.743,46	61,4950	6-месеч. EURIBOR	грејс период до 15.05.2027 и 26 полугодишни рати 15.05.2027- 15.05.2039	951.558	-
Министерство за финансии на РСМ	МКД	1.109.928,00	1,0000	-	грејс период до 01.02.2026 и 120 месечни рати	1.109.928	1.109.928
Министерство за финансии на РСМ	МКД	1.107.116,00	1,0000	-	грејс период до 01.10.2028 и 120 месечни рати	1.107.116	1.107.116
Министерство за финансии на РСМ	МКД	1.787.754	1,0000	-	грејс период до 01.02.2029 и 120 месечни рати	1.787.754	1.787.754
Министерство за финансии на РСМ	МКД	1.764.943	1,0000	-	грејс период до 01.07.2029 и 120 месечни рати	1.764.943	1.764.943
Министерство за финансии на РСМ	МКД	830.168	1,0000	-	грејс период до 01.09.2029 и 120 месечни рати	830.168	830.168
Министерство за финансии на РСМ	МКД	1.631.627	1,0000	-	грејс период до 01.01.2027 и 24 месечни рати	1.631.627	-
Министерство за финансии на РСМ	МКД	2.676.873	1,0000	-	грејс период до 01.02.2030 и 120 месечни рати	2.676.873	-
Вкупно кредити						59.597.129	59.697.647
Минус: Тековна доспеаност на долгорочни странски кредити (обврски кои доспеваат за плаќање во рок од една година)						(6.131.954)	(6.251.141)
Вкупно нето кредити						53.465.175	53.446.506
Вкупно долгорочни кредити						53.465.175	53.446.506

24. ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

б) Промени во текот на годината	2025 (000) МКД	2024 (000) МКД
Состојба на 01.01.	59.697.647	55.617.065
Нови задолжувања	9.461.810	8.474.137
Отплата на главници на странски кредити	(6.147.852)	(6.167.872)
Курсни разлики (нето)	(3.414.475)	1.774.317
Корекции		
Состојба на 31.12.	59.597.130	59.697.647

в) Доспеаноста на долгорочните кредити по години е како што следува:

	2025 (000) МКД	2024 (000) МКД
Во рок од една година	6.131.954	6.251.141
Во период од 1 до 3 години	14.071.132	12.996.217
Над 3 години	39.394.043	40.450.289
Вкупно	59.597.129	59.697.647

25. КАПИТАЛ

Вкупниот капитал на Јавното претпријатие со состојба на 31 декември 2025 година во износ од 5,000 илјади МКД се состои од паричен влог. Основач/сопственик е Владата на Република Северна Македонија. Средствата се обезбедени од средствата кои се наоѓале на сметката на Агенцијата за државни патишта во рамките на трезорската сметка и се дел од салдото на денот на отварањето на сметката на Јавното претпријатие. Овој капитал е регистриран во Централниот регистар на РСМ.

26. ПРЕВЗЕМЕНИ ОБВРСКИ ОД ДОГОВОРИ ЗА КРЕДИТИ

Согласно склучените договори за кредити со ЕБОР и МБОР, Претпријатието има превземено обврска, во текот на реализацијата на Проектите, финансирани од ЕБОР и МБОР, да одржува адекватни финансиски коефициенти, како што следи:

а) сооднос за сервисирање на долг - не понизок од 1

Сооднос за сервисирање на долг согласно договорот за кредит е дефиниран како сооднос на (а) нето паричен тек од оперативни активности за 12 месеци од претходниот датум на пресметка плус сите камати пресметани за време на тој период, минус парични текови од оперативни активности кои се искористени за стекнување на долгорочни средства освен делот кој е финансиран од гарантот со (б) отплата на главница на кредити и сите пресметани камати на финансискиот долг во текот на тој период.

26. ПРЕВЗЕМЕНИ ОБВРСКИ ОД ДОГОВОРИ ЗА КРЕДИТИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

	2025	2024
Нето паричен тек од оперативни активности	16.195.941	25.957.425
Плус сите камати пресметани за време на тој период	332.193	654.692
Минус парични текови од оперативни активности кои се искористени за стекнување на долгорочни средства	(19.883.384)	(27.015.664)
Плус парични текови од оперативни активности кои се искористени за стекнување на долгорочни средства освен делот кој е финансиран од гарантот	9.461.810	8.474.137
	6.106.560	8.070.590
Отплата на главница на кредити	6.147.852	6.167.872
Пресметани камати на финансискиот долг во текот на тој период.	332.193	654.692
	6.480.045	6.822.564
Сооднос за сервисирање на долг	0,9	1,2

б) планирани нето приходи / планирани отплати на долгови - не понизок од 1.2

Планирани нето приходи / планирани отплати на долгови е дефиниран како сооднос на (а) нето приходи кои претставуваат разлика на приходи од сите извори плус останати приходи и сите расходи намалени за амортизацијата, непарични расходи и расходи за камата со (б) отплата на главница на кредити и сите пресметани камати.

	2025	2024
Приходи од сите извори	11.880.707	11.513.548
Плус останати приходи	649.069	627.174
Минус сите расходи намалени за амортизацијата, непарични расходи и расходи за камата	(3.523.320)	(3.213.978)
	9.006.456	8.926.744
Отплата на главница на кредити	6.147.852	6.167.872
Пресметани камати на финансискиот долг во текот на тој период.	332.193	654.692
	6.480.045	6.822.564
Планирани нето приходи / планирани отплати на долгови	1,4	1,3

в) тековен коефициент - не понизиок од 1

Тековен коефициент е дефиниран како сооднос на (а) тековни средства вклучувајќи ги и планираните нето приходи за наредната година и (б) тековните обврски.

	2025	2024
Тековни средства	2.716.168	3.811.029
Планираните нето приходи за наредната година	8.703.000	8.050.000
	11.419.168	11.861.029
Тековни обврски	15.319.248	13.044.879
Тековен коефициент	0,7	0,9

27. ПОТЕНЦИЈАЛНИ ОБВРСКИ И РЕЗЕРВИРАЊА

Потенцијални и неизвесни обврски се евидентираат и прикажуваат во финансиските извештаи доколку постои веројатност за идни одливи на средства кои вклучуваат економски користи и доколку постои можност за разумна проценка на износот. Резервирања се обврски со неизвесно време на настанување или износ. Резервирањата се признаваат како обврски, додека неизбесните обврски само се обелоденуваат.

а) Судски спорови против Претпријатието (неизвесни обврски)

Претпријатието е вклучено во редовни судски спорови (тужби) поднесени од страна на разни субјекти. Најзначајни судски спорови против Претпријатието се следните:

Основ на судски спор:	2025 (000) МКД	2024 (000) МКД
Спорови за долгови	151.042	144.969
Спорови за надомест за штета	259.689	275.323
Арбитражни спорови	217.342	217.342
Спорови по други основи	15.189	16.694
Вкупно	643.262	654.328

Погоренаведените износи се без вклучена казнена камата.

Арбитражниот спор пред Меѓународниот арбитражен суд во Париз е започнат по тужба на Рубау спрема ЈПДП и побарува износ од 281,863 илјади МКД и 131,602 илјади арбитражни трошоци. Воедно ЈПДП има поднесено противтужба и побарува износ од 748,412 илјади МКД и 212,919 илјади МКД.

Во декември 2021 година донесена е Одлука на Меѓународниот арбитражен суд во Париз, според која Претпријатието нема обврска за плаќање кон Рубау, кој пак треба да му плати на ЈПДП износ од 4,485,167.83 ЕУР со затезна камата, односно треба да го врати на ЈПДП платениот аванс (белешка 18). Во март 2022 година донесен е дополнителна Одлука на Меѓународниот арбитражен суд во Париз, со која се одбиват сите барања на тужителот. Во септември 2022 година на сметката на ЈПДП уплатен е износот на авансната гаранција од 4,485,167.83 ЕУР од страна на Банко Сабател Шпанија. Водена е постапка за признавање на арбитражната одлука пред шпанскиот суд и во постапка на извршување на почетокот на 2025 година наплатена е камата во износ од 995,957 ЕУР. Согласно арбитражната пресуда ЈПДП нема обврска за плаќање спрема Рубау.

Во октомври 2022 година ЈПДП прими тужба од Рубау Шпанија за делумно поништување на пресудата на арбитражниот суд доставена преку Трговскиот суд во Загреб, на која ЈПДП вложи одговор на тужба. Во две од постапките, РУБАУ е задолжен на сметка на ЈПДП да уплати 80,245 ЕУР и дополнителни 57,333,33 ЕУР на име трошоци, и 295,631.43 ЕУР и 3,114 ЕУР трошоци. Во тек е постапка пред Трговскиот суд во Загреб, по тужба од Рубау за делумно поништување на пресудата на арбитражниот суд. На ден 07.11.2025 година, првостепениот суд донесе одлука со која е одбиено тужбеното барање на Рубау и е задолжен со трошоци во постапката во износ од 200.000 ЕУР. Предметот е по жалба пред второстепен суд во Загреб. Во текот на 2024 година Рубау поведе втора арбитражна постапка пред Меѓународен арбитражен суд против ЈПДП за износ од 3.706.665 УСД или 217.342.351 денари. Барањето за арбитража е врз основа на истиот договор по кој се водеше арбитражната постапка. Арбитражната постапка е во завршна фаза, се чека одлука на арбитражниот суд.

27. ПОТЕНЦИЈАЛНИ ОБВРСКИ И РЕЗЕРВИРАЊА (Продолжение)

Во август 2022 година ЈПДП прими известување со тужба од ГД Бетон АД, за поведена арбитражна постапка пред Постојан избран суд - Арбитража при Стопанска комора на Северна Македонија, за долг во износ од 117,046,670 МКД. Во септември 2022 година, ЈПДП достави одговор на тужба и најави противтужба. Во јануари 2023 година од страна на ЈПДП поднесена е противтужба, подоцна прецизирана на износ од 150,158,222 МКД.

На ден 27.04.2023 година Основниот граѓански суд во Скопје со Решение ст.140/22 отвори стечајна постапка над АД Бетон. ЈПДП пријави побарување во стечајната постапка 150.158.223,00 главен долг на име штета со камата и трошоци. Постапката пред Постојан избран суд-Арбитража при Стопанска комора на Северна Македонија беше запрена се до исходот од најавената реорганизација на Бетон АД Скопје, а подоцна арбитражниот суд се огласи за ненадлежен да постапува по тужбата и противтужбата и предметот е препратен до Основен граѓански суд Скопје. Во судот се уште нема оформен предмет.

б) резервирања

	2025	2024
	(000) МКД	(000) МКД
Состојба на 01.01	126.087	178.450
Резервирања преку биланс на состојба	1.054	1.695
Резервирања преку биланс на успех	17.069	16.564
Исплатен износ	(1.195)	(846)
Ослободувања на резервации преку биланс на успех	(101)	(57.456)
Ослободувања на резервации преку биланс на состојба	-	(12.320)
Состојба на 31.12	142.914	126.087

в) гаранции

Претпријатието нема дадено банкарски гаранции.

28. ТРАНСАКЦИИ СО ПОВРЗАНИ СТРАНИ

Претпријатието е во целосна сопственост на Владата на Република Северна Македонија. Согласно МСС 24, како поврзани страни се сметаат Владата на Република Северна Македонија, субјектите под контрола или значително влијание на Владата и клучниот раководен кадар на Претпријатието.

Трансакциите во денари со овие субјекти се како што следува:

	2025	2024
	(000) МКД	(000) МКД
Бесплатно добиени средства од Министерство за транспорт и врски	7.189.393	4.100.000
Бесплатно добиени средства од Министерство за финансии	-	13.361.182
Обврски за кредити кон Министерство за финансии	13.800.077	10.113.753

Вкупниот нето надомест на клучниот раководен кадар во текот на 2025 година изнесува 4,361 илјади денари.

29. НАСТАНИ ПО ДАТУМОТ НА ИЗВЕСТУВАЊЕ

По датумот на известување не се случиле настани кои би требало да се обелоденат во овие финансиски извештаи.